

Врз основа на член 20 став 1 и член 44 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019), постапувајќи по Дополнително Барањето за пристап до информации од јавен карактер изјавено од Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, Директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, на __. __.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Дополнителното Барање за пристап до информации од јавен карактер од Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје бр. 08-3 од 17.02.2020 година поднесено до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, кое гласи:

„Дали се превземени активности/мерки за зајакнување на капацитетите на КЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности, согласно активностите предвидени во акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2020? Доколку се превземени мерки, доставете информација за истите“, **СЕ УВАЖУВА.**

2. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на барателот му овозможува пристап до бараната информација.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје на 15.04.2019 година до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, преку е-маил, поднела повеќе Барања за пристап до информации од јавен карактер, меѓу кои и Барањето за пристап до информации од јавен карактер, заведено во архивата на Комисијата под бр.08-10, со кое бара во фотокопија, по пошта да и биде доставена следната информација:

„Дали се превземени активности/мерки за зајакнување на капацитетите на КЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности, согласно активностите предвидени во акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2020? Доколку се превземени мерки, доставете информација за истите“.

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на Барањето не одговорила во законски предвидениот рок.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер како правен следбеник на Комисијата, на ден 03.02.2020 година електронски ги достави сите Барања добиени од Фондацијата Отворено општество – Македонија од Скопје, со прашање да се произнесат дали сеуште остануваат на своите Барања.

На 17.02.2020 година Барателот на информации до Имателот на информации достави Дополнително барање за пристап до информации од јавен карактер бр.10-48/2 од 12.02.2020 година, а во Агенцијата заведено под број 08-3, во кое наведува дека „До ФООМ не пристигна одговор на барањето...во законски предвидениот рок...Ве молиме во најкус можен рок, односно во рок од десет дена...да ни ја доставите бараната информација...“.

Постапувајќи по Дополнителниот барање за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер ве информира за следното:

Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со СИГМА, организираа работилница која се одржа на на 23.12.2019 година. Целта на работилницата беше ревизија на пасошките индикатори од Стратегијата за реформа во јавната администрација 2018-2022, како и промена на почетните датуми за реализација на сите активности од Акцискиот план.

Конкретно за Вашето барање за активност А3.4.1.5 Зајакнување на капацитетите АЗПСПИЈК усвоен е нов почетен датум од 1 квартал 2020 година до 4 квартал 2021 година, всушност времетраењето на ИПА проектот на Агенцијата. Во продолжение ви го цитираме коментарот на Агенцијата во последната верзија од Акцискиот план кој е во фаза на лектура и ќе биде објавен наскоро на веб страната на МИОА: „...Активностите во овој проект се поврзани со зајакнување на капацитетите на КЗПСПИЈК за извршување на нејзините надлежности. Со реализација ќе се започне во јануари 2020 година. Планот за реализација е во тек на подготовка бидејќи некои активности зависат од назначувањето и донесувањето на новото раководство, како и од спроведувањето на новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката е во тек...“. Во прилог Ви го доставуваме делот од Акцискиот план на Стратегијата за реформа во јавната администрација 2018-2022, во кој е вклучена Агенцијата (правен следбеник на Комисијата).

Согласно погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Решено во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на __. __.2020 година, под бр.08-3.

**Директор
Пламенка Бојчева**

Подготвил: м-р Дарко Ал Блана

Доставено до:
- архива на Агенцијата
- барател на информацијата